



Дневна хемеротека за 04.11.2016г.

МИА – Министерот Амети се сретна со заменик амбасадорот на САД, Блум



Министерот Амети се сретна со заменик амбасадорот на САД, Блум

четврток, 03 ноември 2016 14:17



Скопје, 3 ноември 2016 (МИА) - Министерот за животна средина и просторно планирање Башким Амети денеска имаше работна средба со заменик амбасадорот на САД во Република Македонија, Микаела Швајцар Блум.

Како што информираат од Министерството, на средбата се дискутирало за соработката меѓу двете држави во областа животна средина, со посебен акцент на заштитата на амбиенталниот воздух.

На средбата било отворено и прашањето за неодамнешната одлука на Министерството за затварање на индустрискиот капацитет Југохром, што, како што се неведува, позитивно било оценето од Блум.

На средбата присуствувала Вирџинија Галински која како експерт за квалитет на амбиенталниот воздух во наредните шест недели ќе му помага на Министерството за животна средина и просторно планирање во справување со проблемите со висока концентрација на загаденост на амбиенталниот воздух, особено во зимскиот период. Од Министерството најавуваат дека таа ќе соработува и со сите други национални институции кои се инволвирани и релевантни во областа. бк/са/14:17

A1 On - Министерот Амети се сретна со заменик амбасадорот на САД, Блум

Министерот за животна средина и просторно планирање Башким Амети денеска имаше работна средба со заменик амбасадорот на САД во Република Македонија, Микаела Швајцар



Aktuale.mk - AMETI: Eksperti amerikan do të kyçet në zgjidhjen e problemeve me ndotjen e ajrit ambiental

aktuale.mk
...për të genë dhe Ti aktual!



AMETI: Eksperti amerikan do të kyçet në zgjidhjen e problemeve me ndotjen e ajrit ambiental

on: 03/11/2016 In: Aktuale, Maqedoni

Print Email

Ministri i Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor sot realizoi një takim pune me zv.ambasadorin e SHBA-ve në Republikën e Maqedonisë Mikaella Shvajcar Bllum. Në këtë takim u diskutua për bashkëpunimin jashtëzakonisht të mirë midis dy vendeve në sferën e mjedisit jetësor, me theks të veçantë në mbrojtjen e ajrit ambiental.

Gjatë kësaj u hap çështja për vendimin e fundit të kësaj Ministrie për mbylljen e kapacitetit industrial Jugokrom që ishte vlerësuar pozitivisht nga zv.ambasadori Bllum.

Në këto diskutime ministri Ameti, potencoi se Ministria e Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor edhe më tutje në mënyrë konsekuente do t'i zbatojë dispozitat ligjore për përmbushjen e standardeve të përcaktuara të mjedisit jetësor dhe do të jetë shtytësi kryesor i aktiviteteve për mbrojtjen e tij.

Në këtë takim, nga pala amerikane morri pjesë edhe z-nj. Virxhinija Galinski e cila si një eksperte për cilësinë e ajrit ambiental gjatë gjashtë javëve të ardhshme do t'i ndihmojë Ministrisë së Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor në përballjen me problemet për koncentrimin e lartë të ndotjes së ajrit ambiental, veçanërisht në periudhën e dimrit. Ajo do të bashkëpunojë edhe me të gjitha institucionet tjera kombëtare që janë të involvuara dhe relevante në këtë sferë.



Radio Vala - [Ministri Ameti u takua me zëvendësambasadorin e SHBA-së, Blum](#)

Ministri i Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor sot realizoi një takim pune me zëvendësambasadorin e SHBA-së në Republikën e Maqedonisë Mikaela Shvajcar Blum. Siç informojnë nga Ministria, në ...

Zhurnal - [Ministri Ameti realizoi takim pune me zv/ambasadoren e SHBA-së znj. Bllum](#)

Ministri i Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor sot realizoi një takim pune me zv.ambasadorin e SHBA-ve në Republikën e Maqedonisë Mikaella Shvajcar Bllum, transmeton Flaka. Në këtë takim u diskutua për

Flaka - [Ameti realizoi takim pune me zv/ambasadoren e SHBA-së, zonjën Bllum | FOTO](#)

Ministri i Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor sot realizoi një takim pune me zv.ambasadorin e SHBA-ve në Republikën e Maqedonisë Mikaella Shvajcar Bllum, transmeton Flaka. Në këtë takim u diskutua për



Телма - [Затворањето на Југохром не го намали загадувањето](#)

ТЕЛМА

ЗАТВОРАЊЕТО НА ЈУГОХРОМ НЕ ГО НАМАЛИ ЗАГАДУВАЊЕТО

[Tweet](#) [G+](#) [D](#) [Pin it](#)

3 November, 2016 - 17:00



Штетните честички во воздухот во Тетово, утринава беа за речиси 8 пати повисоки од дозволените граници. Затворањето на комбинатот Југохром, ниту малку не придонесе за намалување на аерозагадувањето.

Дел од експертите сметаа дека вината за загадениот воздух, треба да се бара во самиот град. Властите не водат грижа за основната хигиена, лошата урбанизација целосно го уништи зеленилото а сообраќајниот хаос, никако да се доведе под контрола, изјави Д-р Цавид Фејзули

Тетовци велат дека не паматат кога за последен пат биле исчистени улиците, а дивите депонии ги има на секој чекор.

Од синдикатот на Југохром, велат дека затворањето на фабриката ни малку не придонесува за намалување на аерозагадувањето. И минатата година кога фабриката била затворена, концентрацијата на штетните честички во воздухот биле на високо ниво. Неработењето на комбинатот според синдикатот, најголема штета им нанесува на вработените.

Амити вели дека на поголем дел од вработените повеќе не им следува парична надомест од Заводот за вработување. Работниците не се по своја вина на улица и за нив велат од синдикатот ќе бараат обештетување и од комбинатот и од државата.

Зоран Димовски





ТВ21 - „10 Минути“ со Васко Скендеровски – директор на „Југохром“



„10 МИНУТИ“ СО ВАСКО СКЕНДЕРОВСКИ – ДИРЕКТОР НА „ЈУГОХРОМ“

Nov 3, 2016 478 0

Во најновото издание на интервјуто под наслов „10 Минути“ на Телевизија 21 гостуваше директорот на „Југохром“, Васко Скендеровски.

„Утре ќе се сретнам со Синдикатот на фирмата за го решиме најтешкото прашање, што понатаму со вработените. Оптимално решение би било до крајот на годинава сите да бидат во редовен работен однос, потоа законски ќе имаат правода бидат под Агенцијата за вработување, односно да примаат некој минимален надоместок. Станува збор за 720 вработени“, рече Скендеровски.

Порта 3 - „Југохром“ ги изгаси печките

Згаснаа печките на „Југохром“. Раководството на комбинатот постапи по одлуката на Државниот инспекторат за животна средина, кој донесе решение за исклучување на сите печки, поради непочитување на крајниот рок за поставување филтри на оџаците.

Нова ТВ - Југохром не доби одговор од Владата и ги изгаси печките

„Југохром“ ги изгаси своите печки и 800 работници остануваат без работа. Одлуката ја донел Државниот инспекторат за животна средина. За да може „Југохром“ да работи и на сите свои вработени да им овозможи приходи, комбинатот мора да постави филтри ..

МРТ - „Југохром“ ги изгаси печките

Конечното решение за запирањето на работата на „Југохром“ треба да го донесе Владата. Од раководството на „Југохром“ додаваат дека нивни екипи ќе продолжат со изградбата на



Albportali - [Skenderovski: Nesër do të vendosim për fatin e të punësuarëve në Jugohrom \(Video\)](#)




Skenderovski: Nesër do të vendosim për fatin e të punësuarëve në Jugohrom (Video)

Posted by: Alb Portali in MAQEDONI 13 hours ago 60 Views

Në emisionin më të ri "10 minuta" në TV21, , mysafir ishte drejtori i kombinatit Jugohrom, Vasko Skenderovski, i cili foli për fatin e të punësuarëve në këtë fabrikë, pas mbylljes së saj, duke thënë se nesër do të takohet me sindikatën e fabrikës për të vendosur për fatin e tyre, përcjell Telegrafi Maqedoni.

"Nesër do të takohem me sindikatën e fabrikës që të vendosim çështjen më të vështirë, çfarë më tej me të punësuarit. Vendimi optimal do të ishte që të gjithë deri në fund të vitit të jenë në punë të rregullt, pastaj ligjrisht do të kenë të drejtë të jenë në Entin për Punësim dhe të marrin një kompensim minimal. Bëhet fjalë për 720 të punësuar", deklaroi Skenderovski./Telegrafi/





Tetova Sot - [S'del më tym nga oxhaqet e Jugohromit \(VIDEO\)](#)



S'del më tym nga oxhaqet e Jugohromit (VIDEO)



in Maqedoni 03/11/2016

Fabrika e Jugohromit ashtu siç paralajmëroi sot shuajti të gjitha kapacitetet prodhuese. Në hyrjen e këtij gjigandi sot dukeshin vetëm të punësuar duke lëshuar objektin si dhe maune që transportonin material, ndërsa oxhqet e ndotësit më të madh të rajonit të Pollogut dëshmonin se furrat përfundimisht ishin shuar.

Ndërprerja e punimeve erdhi pas vendimit të inspektoriatit të ambientit pasi konstatoi se fabrika Jugohrom nuk ka vendosur filtrate as gjatë afatit të fundit të dhënë nga Qeveria. Dje drejtorja e gjigandit metalurgjik njoftoi se do të respektojë vendimin e inspektoriatit dhe pas shuarjes së furrave do të punojnë në vendosjen e filtrave të nevojshme për të cilat njoftuan se tanimë kanë siguruar të gjitha lejet.

Por Qeveria duket se ka vendosur që gjithë këtë situatë ta ndjek në heshtje. Edhe muaj më parë Jugohrom vendosi të pushojë aktivitetin dhe pas një kohe rindozi një pjesë të furrave, ndërsa Qeveria I dha afat shtesë.

Kësaj radhe Qeveria nuk ka sjellë asnjë vendim ose kusht me të cilin kësaj fabrike nuk do t'i lejohet puna deri në vendosjen e filtrave, ndërsa pushimi i veprimtarisë është vetëm në suaza të një vendimit të inspektoriatit. Dyshimet në opinion mbeten se pas zgjedhjeve Qeveria mund ti jep kohë shtesë edhe nëse nuk arrin ti vendos filtrate./Shenja



Almakos - Drejtori i Kombinatit Jugohrom kërkon afat shtesë për filtrate

Pas mbylljes së kombinatit të Jugohromit 700 punëtorët paralajmërojnë protesta për të kërkuar nga Qeveria dhe drejtuesit e kompanisë që tu sigurojnë paga gjatë kohës kur ky kombinat nuk do të punojë.

Shenja - S' del më tym nga oxhaqet e Jugohromit (VIDEO)

Fabrika e Jugohromit ashtu siç paralajmëroi sot shuajti të gjitha kapacitetet prodhuese. Në hyrjen e këtij gjigandi sot dukeshin vetëm të punësuar duke lëshuar objektin si dhe maune që transportonin material, ndërsa

Alsat-M - Drejtori i Kombinatit Jugohrom kërkon afat shtesë për filtrat

Pas mbylljes së kombinatit të Jugohromit 700 punëtorët paralajmërojnë protesta për të kërkuar nga Qeveria dhe drejtuesit e kompanisë që tu sigurojnë paga gjatë kohës kur ky kombinat nuk do të punojë. “Punëtorët nuk mund

Albportali - Festim Halili për rastin: Jugohrom: Tetova tanime do merr frumë më lirshëm!

Zëvendëskryeministri Festim Halili duke folur për rastin : Jugohrom ka deklaruar se tashmë një problem i kahmotshëm



Инфо - Стапи во сила Парискиот договор за климатските промени



Стапи во сила Парискиот договор за климатските промени

Меѓу државите кои го ратификуваа договорот се и големите загадувачи САД, Кина, Индија, како и ЕУ.

Парискиот договор за климатските промени денеска официјално стапи во сила. Со него е извршен притисок врз околу 200 земји да започнат со исполнување на своите планови за намалување на штетните емисии на гасови.

Највисокиот претставник на ОН за климатски прашања, Патрисија Еспиноса го поздрави стапувањето во сила на договорот како потврда за борбата против глобалното затоплување.

- Ова е момент за празнување. Но исто така и момент да се погледне напред со разумна оценка и со волја кон задачата која ни претстои, истакна Еспиноса, генерален секретар на Рамковната конвенција на ОН за климатски промени.

Договорот, кој е прифатен на конференција во Париз во декември минатата година, има за цел да го ограничи зголемувањето на просечната температура на Земјата под два степен Целзиусови во споредба со прединдустриската ера. Предвидено беше тој да стапи во сила, откако е ратифициран од 55 држави, на кои отпаѓа дел од 55 проценти од светските штетни емисии на гасови, услов кој беше исполнет.

Меѓу државите кои го ратификуваа договорот се и големите загадувачи САД, Кина, Индија, како и ЕУ.



Нова ТВ - [ВИДЕО: Осломеј повторно ќе го загадува веќе загадениот воздух](#)

НОВА

ВИДЕО: Осломеј повторно ќе го загадува веќе загадениот воздух

SHARE

PIN

TWEET

SHARE

Осломејската термо-централа на јаглен повторно ќе почне со работа. И покрај сите предупредувања дека македонските централи на јаглен се најголемите загадувачи на воздухот не само во Македонија туку и во целиот регион, и покрај огромната загаденост на воздухот во Македонија особено преку зимата, ЕЛЕМ одлучи повторно да ја стави во употреба оваа централа. Без претходно да ја извести јавноста.

Македонија е **потписник на Парискиот договор** за клима со кој се обврзува да ја намали употребата на фосилни горива, до нивно конечно исфрлање од употреба и замена со обновливи извори на енергија со цел да се спречат натамошните катастрофални последици од климатските промени, реагираат од еколошката организација Еко-Свест.

Еко-Свест потсетува дека “и покрај преземените обврски со Парискиот договор Македонија планира и понатаму да користи домашен лигнит, кој освен што е со нискокалорична вредност, предизвикува и огромни штети по здравјето на луѓето и климата”.





Република Македонија Министерство за животна средина и просторно планирање

Еко-Свест испрати соопштение во кое потсетува на нивната здравствена студија „Колку чини животот“ изработена во 2014 во која подвлекуваат дека “секоја година како резултат на загадувањето од термоелектраните во Битола и Осломеј од бронхитис заболуваат 60 деца”.

Освен тоа, Еко-свест и организацијата Фронт 21/42 веќе трета година спроведуваат кампања за „Градење партнерства за заштита на климата во Македонија“ која вклучува работа на усогласување на термоелектраните на лигнит (ТЕЦ Битола и Осломеј) со стандардите на ЕУ како и со новата Директива за индустриски емисии.

“Досега во неколку наврати сме побарале директно учество во донесувањето одлуки поврзани со термоелектраните на лигнит до Министерството за животна средина. За жал, и покрај нашето залагање за учество во донесување одлуки поврзани со термоелектраните на лигнит, не бевме директно информирани за овој процес”, со жалење констатира организацијата.



Еко-свест известува дека на 29 октомври била одржана јавна расправа за Студијата за оценка на влијанието на модернизацијата и рестартирањето на Т.Ц. Осломеј врз животната средина. За јавната расправа јавноста не била претходно известена, соопштение нема на веб страната на АД Електрани на Македонија, ниту на веб страната на Министерството за животна средина и просторно планирање, а соопштение нема и на гласилата на засегнатата општина Кичево.

Еко-Свест укажува дека забележале “бројни прекршувања во постапките за информирање и учество на јавноста во носењето одлуки кои ги засегаат и испратен е допис до надлежните институции”.

За тоа време од ЕУ стасуваат други вести. Европската комисија денес најави дека вложува речиси 400 милиони евра во своите земји членки за енергетска транзиција за иднина во која повеќе нема да се користи јагленот.



**Пресекот на информации содржани во Дневната хемеротека се прави до 12 часот.
Информациите објавени во медиумите после тој термин ќе бидат содржани во наредната хемеротека.*



Мама365 - [На светот не му е гајле за нашите деца](#)



На светот не му е гајле за нашите деца

Објавено на: Nov 03, 2016 од Мама Кате



Скоро две милијарди деца низ целиот свет живеат во околина кои страдаат од загадување на воздухот. Чадот од возилата, масовното користење на гориво, остатоци од прашина и pepел влијаат негативно на здравјето на голем број од децата на оваа планета. Едно од седум деца живее во околина каде нивото на токсичност е максимално – дури шест или повеќе пати поголемо од дозволеното, тврдат експертите.

Високите нивоа на загадување на воздухот го зголемуваат ризикот од астма, срцев удар и рак на белите дробови – и научниците изјавуваат дека децата се тие кои се најчувствителни на ефектите од загадениот воздух.

UNICEF за прв пат искористи сателитски слики за да покаже колку деца се изложени на загаден воздух кој ги надминува границите на дозволеното, а поставени се од Светската Здравствена Организација. Јужна Азија има најголем број на деца кои живеат во вакви услови – 620 милиони главно во северна Индија, додека 520 милиони во Африка. Во Источна Азија и Пацифичкиот регион има околу 450 милиони деца кои живеат во средина каде што се надминуваат границите на дозволеното.

Директорот на UNICEF Антони Лејк изјавил дека загадувањето на воздухот е еден од главните причини за смртта на околу 600,000 деца кои се под пет години, а е и закана за животите и иднината на уште милион други деца секој ден. Загадувачите не само што имаат штетно влијание на белите дробови на децата, туку влијаат и на нивните мозоци кои се во развој и можат трајно да ги оштетат, а со тоа и нивната иднина.

Познато е дека децата се многу поранливи отколку возрасните, затоа што нивните бели дробови, мозокот и имунолошкиот систем им се се уште во развој. Помладите исто така дишат побрзо од возрасните и со тоа вдишуваат повеќе воздух. Честиците навлегуваат длабоко во белите дробови и крвотокот каде што можат да предизвикаат разни болести. Исто така ранливи се и лицата кои веќе имаат други здравствени проблеми.

Но во Њу Делхи, главниот град на Индија зголемениот број не е толку изненадувачки. Таму загадувањето на воздухот е најлошо и се покачува секоја зима поради слабите ветрови и безбројните огнови кои луѓето ги папат за да се стоплат.

[Факултети - Две милијарди деца во светот се изложени на аерозагадување](#)

Скоро две милијарди деца низ целиот свет живеат во околина кои страдаат од загадување на воздухот. Чадот од возилата, масовното користење на гориво, остатоци од прашина и pepел



Babin Lek - [Зошто се опасни ПМ 10 честичките во воздухот во Македонија?](#)



Зошто се опасни ПМ 10 честичките во воздухот во Македонија?

Posted by: BabinLek in аларм November 3, 2016 0 5 Views

Концентрацијата на опасните ПМ10 честички присутни во воздухот не се намалува. Граничните вредности кои се најстрогите правила во законодавството на Европската Унија за нивоата на загадување на воздухот дефинираат дека дневната граница на присутност на ПМ 10 честичките не смее да биде поголема од 40 микрограми на метар кубен. Овие честички се сметаат за опасни поради нивните милимикронски димензии и формата на мало ножење со која при вдишувањето, тие навлегуваат длабоко во дишните патишта, а оставаат фатални последици по здравјето на човекот.



Честичките со поголеми димензии, се вдишуваат, но остануваат на површината на носот и горните делови на гркланот. Истите со издишувањето дел се исфрлаат, а преку секретот од носот или искашлување се остраниваат. Најситните, продираат најдлабоко и тие се најопасни.

Сите овие материи кои се наоѓаат во воздухот предизвикуваат срцево-венски заболувања, главоболки, намалена мозочна активност, надрознување и солзење на очите, кашлица, астма и бронхитис, во одделни случаи доведуваат

и до мозочни и срцеви удари, но и рак.



Република Македонија Министерство за животна средина и просторно планирање

Но, во Македонија речиси стана секојдневие во дел од градовите ваквите честички и до десетпати да ја надминуваат границата.

Главниот град на Македонија, со индекс на загаденост од 81,23 е на трето место на листата на најзагадени европски градови. Најзагаден град во Европа според овие статистики е италијанскиот град Неапол, додека Киев е на второ место. Извештајот на Светска банка 2014 година ја става Македонија на петто место според годишните смртни случаи предизвикани токму од загаден воздух, а ПМ честичките се посочени како најзначајни загадувачи кои се поврзуваат со долгорочни респираторни заболувања и смрт.

Од регионот, во првите пет на листата на загаденост е Тирана, која е на четвртото место, веднаш по Скопје.

Во загадениот воздух во земјава освен познатите опасни честички ПМ 10, циркулираат и многу помали или ПМ 2,5. Освен што се помали, тие се многу поопасни бидејќи директно и многу брзо го напаѓаат респираторниот систем, предупредуваат експертите. Иако се опасни, овие мали честички имаат аеродинамичен облик и се производ од согорување, од индустријата, од јагленот и од правот разнесен од ветер.

Овие пм честички имаат можност да навлезат многу длабоко во респираторниот епител, односно преку слузницата на респираторниот епител и дишните патишта да навлезат до најситните делови

Посебно изложени на ризик од овие честички се бремените жени, хронично болните и најмладите.

Експертите исто така предупредуваат дека малкумина знаат дека треба да се избегнува да се излегува кога има сонце, а воздухот е позагаден затоа што тогаш се создава озон во ниските слоеви на воздухот.